

**А Г Е Н Д А****Еднодневна работилница на тема:****ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПЛАЌАЊЕТО НА РАБОТАТА СО ОСВРТ НА
НОВИНИТЕ ВО ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАВСТВО ВО ПОГЛЕД НА
НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ
СО РАБОТАТА**

17.10.2018 година (среда)

10:00-16:00 часот

Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

Време	Тема
10:00-11:00	I. ПЛАТА И ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА <ul style="list-style-type: none">▪ Заработувачката како уставна категорија;▪ Законска регулатива: Закон за работни односи;▪ Основна плата, работна успешност и додатоци;▪ Пресметка на основна плата;▪ Пресметка на работна успешност и додатоци на плата;▪ Параметри за пресметка на плати за 2018 година;▪ Лично ослободување за 2018 година;▪ Стапки за пресметка на придонеси за 2018 година;▪ Највисока и најниска основица за пресметка на плати за 2018 година;▪ Преглед и обработка на практичен пример.
11:00-11:40	II. МИНИМАЛНА ПЛАТА И РАСТ НА ПЛАТИТЕ ВО ПОВИСОК ИЗНОС ОД МИНИМАЛНАТА ПЛАТА <ul style="list-style-type: none">▪ Законска регулатива: Закон за минимална плата;▪ Финансиска поддршка за раст на платите во повисок износ од минималната плата;▪ Анализа на подзаконски акт: Правилник за начин на обезбедување финансиска поддршка за раст на платите во повисок износ од минималната плата.
11:40-12:15	III. НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ПО ОСНОВ НА БОЛЕДУВАЊЕ <ul style="list-style-type: none">- Пресметка на надомест на плата по основ на боледување<ul style="list-style-type: none">▪ Исплата на боледување на товар на работодавач;▪ Исплата на боледување на товар на Фонд за здравствено осигурување;▪ Практични примери.
12:15-13:00	Пауза за ручек и кафе
13:00-13:40	IV. НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ПО ОСНОВ НА ГОДИШЕН ОДМОР <ul style="list-style-type: none">- Пресметка на надомест на плата по основ на годишен одмор<ul style="list-style-type: none">▪ Определување за секој вработен одделно;▪ Стекнување право за цел годишен одмор;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Пропорционален дел од годишен одмор; ▪ Користење годишен одмор; ▪ Потврда за искористен годишен одмор; ▪ Надоместок за неискористен годишен одмор; ▪ Надоместок на плата за годишен одмор и основица за плаќање на придонеси и персонален данок за надоместокот на плата за годишен одмор.
13:40-14:20	<p>V. НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Дневници за службени патувања; ▪ Користење на сопствен автомобил за потреби на работодавачот; ▪ Регрес за годишен одмор и новогодишен надомест; ▪ Одвоен живот; ▪ Теренски додаток; ▪ Практични примери.
14:20-15:30	<p>VI. ПОРАМНУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ИСПЛАЌАЊЕТО НА ПЛАТА</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Основ и услови за порамнување на побарување на работодавач со обврска за исплата на плата; ▪ Основ и услови за задржување на исплаќањето на плата со посебен осврт на Законот за извршување; ▪ Административна забрана; ▪ Налог за извршување врз основа на извршна исправа; ▪ Претходно исплатен аванс кој сè уште не е оправдан; ▪ Надомест на штета; ▪ Парична казна изречена од работодавачот. ▪ Практични примери и дискусија.
15:30-16:00	Прашања и дискусија